

PANTECH IM - S150

Овој телефон беше претставен на Меѓународниот форум и доби награда за дизајн. Нејасно е што во овој мобилен е "традиционално корејско" - дизајнот му е



крајно едноставен. Pantech IM-S150 ги поседува техничките карактеристики, кои најмногу се распространети кај мобилните телефони: 1,3 Мр камера, infrared, полифонија. Димензии - 7,8 x 3,7 см, тежина - 80 грама. Се очекува во земјата производител - Јужна Кореја, секој момент да се појави во продажба.

НОВ КОНЦЕПТ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ БЕЗ БАТЕРИИ

Француските дизајнери од ModelLabs тврдат дека создале три прототипови, кои се безопасни за блиската средина и трошат најмалку енергија од сите телефони. Дизајнот на трите телефони е

прилагоден за тие да можат да генерираат енергија од природните движења на човекот - овие модели ја преработуваат енергијата околу нив, сончевата или кинетичката, ја

трансформираат во електрична енергија. Во овие телефони можеби ќе има многу мала батерија или воопшто ќе ја нема. Првиот телефон, кој е наречен Yo-Yo, се носи на вратот. Тој ќе добива енергија од движењата на современиот човек. Вториот телефон U-Turn претставува бизнис модел. И третиот Runaway е наменет за спортистите. Тој треба да се носи на рака цело време додека трае тренингот.



ЈАПОНСКИ ЧАСОВНИК - ЗАГАТКА

Овој јапонски часовник - загатка изгледа како да е од Космосот: На прв поглед на дисплејот можат да се забележат хаотично распоредени знаци, кои личат на буквите J и L. Ако не се знае начинот



како се определува времето по нив, тие можат да предизвикаат главоболки. Значи, првите 3 реда го покажуваат часот, следните 3 реда - четвртина од часот, а другите 14 знака ги кажуваат минутите и останатите секунди. Овој часовник се нарекува Jlr7, а чини 85 долари.

SHARP W-ZERO3



Тој поседува процесор Intel PXA270 на 416Mgh; 2,8-инчен екран со резолуција од 640 x 480 пиксели; Wi-Fi; miniSD слот за картичка; OneSeg TV; USB 2.0 и QWERTY клавијатура. Главна разочарувачка новина претставува 1,3 мегапикселната камера.

NOKIA N93i VO FCC

Телефонот Nokia N93i почна да го тестира Федералната комисија за врски FCC. Поради ова, на Интернет се појавија нови фотографии. N93i ќе

има иста камера како и N93 т. е. 3,2 Мр камера со оптика Carl Zeiss. Клавијатурата многу личи на RAZR-овата. На капакот има мал дисплеј, главна задача на него ќе му биде да ги покажува броевите кои свонат. Димензиите на Nokia N93i ќе бидат помали од тие на неговиот претходник, особено дебелината. Направата има и miniUSB порт.

